

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 13

Петок, 30 јули 2010 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Совет на општина Струмица:

|   | Стр. |   | Стр. |
|---|------|---|------|
| 146. Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“ ) во град Струмица..... | 2    | 148. Заклучокот за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода - силен ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО Раборци – Општина Струмица..... | 4    |
| 147. Одлука за донесување на План за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш.....                     | 3    |   |      |

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица

1. Се објавува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.07.2010 година.

Бр. 08- 4603/2 Градоначалник на  
30.07 2010 год. општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р

.....  
**146.**

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.07.2010 година, донесе

**О д л у к а**  
**за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „ 11 Октомври“) во град Струмица**

Член 1

Се донесува Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 ( касарна „11 Октомври“) во град Струмица .

Член 2

Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица е со површина од 39,50 ха и граничен опфат помеѓу улиците: „Никола Тесла“, „11 Октомври“, „Моша Пијаде“ , „Ѓуро Салај“ и поројот „Св. Илија“ изработен од Друштвото за просторни и урбанистички планови, инжинеринг и друго „Урбан“ ДОО Штип.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица се состои од текстуален и графички приказ, кои се составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 ( касарна „11 Октомври“) во град Струмица се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07 - 4603/1 Совет на општина Струмица  
29.07.2010 год Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за донесување на План за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш

1. Се објавува Одлуката за донесување на План за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.07.2010 година.

Бр. 08- 4604/2                      Градоначалник  
30.07 2010 год                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р

#### 147.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.07.2010 година, донесе

#### О д л у к а за донесување на План за изменување и дополнување на дел од Урбанис- тичкиот план на село Куклиш

#### Член 1

Со оваа Одлука се донесува План за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш.

#### Член 2

Планот за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш е изработен од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија „Ин-Пума“ Скопје со технички број 107/2009 година, со граничен опфат: КП 4479, 4480 и 4483 во КО Куклиш.

#### Член 3

Планот за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш се состои од текстуален и графички приказ, кои се составен дел на оваа Одлука.

#### Член 4

Планот за изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07 -4604/1                      Совет на општина Струмица  
29.07.2010 год.                      Претседател,  
С т р у м и ц а                      Марјан Даскаловски с.р

**148.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода - силен ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО Раборци – Општина Струмица

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода - силен ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО Раборци – Општина Струмица од 17. 07. 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.07.2010 година.

Бр. 08- 4605/2                      Градоначалник  
30.07 2010 год.                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 101 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" број 86/08 год.) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на ден 29.07.2010 година, донесе

**З а к л у ч о к**

**за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода - силен ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО Раборци – Општина Струмица**

1. Се усвојува Извештајот од процена на штета од природна непогода - силен ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО Раборци – Општина Струмица од 17.07.2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.07- 4605/1                      Совет на општина Струмица  
29.07.2010 год.                      Претседател,  
С т р у м и ц а                      Марјан Даскаловски с.р.